

Врз основа на член 521 од Законот за трговските друштва и член 34 од Статутот на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало-Тетово, со седиште на ул. Илинденска бр. 18-а, Тетово, ЕМБС 4057783 и ЕДБ 4028974115871 – пречистен текст на Статутот заведен во Друштвото под број 0101-453/1 од 15.09.2021 година, како и во согласност со одредбите од Планот за поделба на друштвото усвоен со одлука на управниот одбор за усвојување на план за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово со издвојување со основање на ново трговско друштво од ден 08.02.2022 година, заведена во друштвото под архивски број 0202-43/1 од 08.02.2022 година и изготвен во форма на нотарски акт број ОДУ 57/2022 од ден 18.02.2022 година на нотар Нита Џафери-Исени од Тетово, Управниот одбор на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, на седницата одржана на ден 06.05.2022 година во Тетово, ја донесе следната:

## **О Д Л У К А**

### **За утврдување на Листа на акционери кои ќе стекнат удели во новооснованото Друштво за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДООЕЛ Тетово**

#### **Член 1**

**СЕ УТВРДУВА** Листа на акционери кои ќе стекнат удели во новооснованото Друштво за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДООЕЛ Тетово, со седиште на ул. „Илинденска“ бр. 18-б - Тетово, како друштво кое настанува со поделбата на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово со издвојување со основање на ново трговско друштво, како што следи:

<b>Ред. Бр.</b>	<b>Име и презиме на акционерот кој презема удел во новооснованото друштво</b>	<b>Адреса на акционерот кој презема удел во новооснованото друштво</b>	<b>ЕМБГ на акционерот кој презема удел</b>	<b>Број на акции за кои се стекнува удел</b>	<b>Номинална вредност на уделот во новооснованото друштво</b>	<b>Процентуално учество во основната главнина на КЕРРА ГРОУП ДООЕЛ Тетово</b>
1	ХАРУН ТХАЧИ	ул. Бане Стефаноски бр. 15 - Тетово	1112968470031	16359	869.808 евра	100%

#### **Член 2**

Листата на акционери да се достави до Собранието на акционери на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово заради нејзино конечно потврдување, во согласност со одредбите од Законот за трговските друштва, Статутот на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово и Планот за поделба.

#### **Член 3**

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

## **Образложение**

Од страна на надзорниот одбор на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, донесена е одлука број 0203-35/1 од ден 04.02.2022 година, со која е дадено претходно одобрение и е задолжен управниот одбор

на друштвото да пристапи кон преземање на дејствија за поделба на друштвото со издвојување со основање на ново трговско друштво, како и да донесе соодветен План за поделба.

Од страна на управниот одбор на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, донесена е одлука за усвојување на план за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово со издвојување со основање на ново трговско друштво од ден 08.02.2022 година, заведена во друштвото под архивски број 0202-43/1 од 08.02.2022 година. Воедно, изготвен е План за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово со издвојување со основање на ново трговско друштво во форма на нотарски акт број ОДУ 57/2022 од ден 18.02.2022 година на нотар Нита Џафери-Исени од Тетово.

Согласно спроведената постапка за произнесување на акционерите согласно Планот за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, а заклучно со денот донесување на оваа одлука, само еден акционер на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово се има произнесено дека за своите 16359 акции ќе преземе удел во новооснованото друштво кое настанува со реализацијата на Планот за поделба. Станува збор за акционерот Харун Тхачи од Тетово.

Врз основа на доставената изјава од акционерот, а во согласност со Планот за поделба, управниот одбор утврди конечна листа Листа на акционери кои во постапката за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово се изјасниле дека сакаат да преземат удел во новооснованото друштво кое настанува со поделбата на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, со издвојување со основање на ново трговско друштво. Листата на акционери ќе биде предмет на конечно потврдување од страна на Собранието на акционери на Друштвото.

**Управен одбор на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово**  
**Претседател,**  
**Билал Лутфии**

---